

20171803418

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Врз основа на член 58 од Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ број 32/01, 50/01, 45/02, 98/02, 24/03, 96/04, 38/05, 88/08, 105/09, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 171/17), министерот за финансии донесе

ПРАВИЛНИК ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Член 1

Во Правилникот за спроведување на Законот за акцизите („Службен весник на Република Македонија“ број 40/01, 72/01, 89/01, 50/02, 86/02, 19/03, 54/03, 6/04, 6/05, 44/06, 137/06, 25/08, 54/08, 125/08, 53/09, 94/09, 122/09, 46/10, 85/10, 156/10, 29/12, 97/12, 106/12, 187/13, 98/14, 172/14, 59/15, 76/15, 104/15, 58/16 и 219/16), во членот 21, во став (1) по точка 4 се додава нова точка 5 која гласи:

„ 5. Акцизна пријава за доплата на акциза за минерални масла (Образец „АКЦ-ДАММ“).“

Член 2

По членот 41-б се додава нов член 41-в кој гласи:

“Член 41-в

Водење на евиденции на трговците на големо и трговците на мало со минерални масла на денот на почетокот на примена на зголемената акциза за минерални масла

За водење на евиденции на трговците на големо и трговците на мало со минерални масла на денот на почетокот на примена на зголемената акциза на минерални масла, потребни се следните податоци:

1. попис на затечени залихи на минерални масла во склад за трговија на големо, одделно по вид и количина во резервоарите, вклучително и затечените количини во транспортните средства - цистерни и

2. попис на затечени залихи на минерални масла во бензинските станици за малопродажба одделно по вид и количина за секој резервоар поединечно, вклучително и затечените количини во транспортните средства - цистерни.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува од 1 јануари 2018 година.

Бр. 20-7089/1
11 декември 2017 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р **Драган Тевдовски**, с.р.

АКЦ -ДАММ

**АКЦИЗНА ПРИЈАВА ЗА ДОПЛАТА НА АКЦИЗА
ЗА МИНЕРАЛНИ МАСЛА**



1.1. Единствен даночен број (ЕДБ)

Датум и број на прием
(пополнува Царинска управа)

1.3. Датум на поднесување

1.2. Назив и адреса на седиште

Исправка на акцизна пријава

Ред. бр	Вид на минерално масло	Единица мерка	Количина на залиха (во единица мерка)	Разлика на акциза (во денари)	Акциза за доплата (во денари)
1	2	3	4	5	6
1	Оловен моторен бензин (МБ-86)	лит			
2	Оловен моторен бензин (МБ-98)	лит			
3	Моторен бензин МБ-96 (премиум)	лит			
4	Авионски бензин	лит			
5	Безоловен моторен бензин БМБ-95	лит			
6	Безоловен моторен бензин БМБ-90 (регулар)	лит			
7	Безоловен моторен бензин БМБ-95 (премиум)	лит			
8	Безоловен моторен бензин БМБ-91 (регулар)	лит			
9	Безоловен моторен бензин БМБ-98 (супер)	лит			
10	Еуросупер БС-95	лит			
11	Еуросупер БС-98	лит			
12	Гасно масло - погонско гориво (Д-1)	лит			
13	Гасно масло - погонско гориво (Д-2)	лит			
14	Гориво за дизел мотори Д (дизел)	лит			
15	Гориво за дизел мотори Д-Е III (Дизел-Е III)	лит			
16	Дизел гориво Еуродизел (Д-Е IV)	лит			
17	Еуродизел БС (Д-Е V)	лит			
18	Гасно масло - гориво за греење (ЕЛ)	лит			
19	Гасно масло - гориво за греење (ЕЛ-1)	лит			
20	Течен нафтен гас - погонско гориво	кгм			
21	Течен нафтен гас - гориво за греење	кгм			
22	Керозин - погонско гориво	кгм			
23	Керозин - гориво за греење	кгм			
24	Масло за ложење	кгм			
25	Мазут М-1 и Мазут М-2	кгм			
26	Мазут М-1 (М-1 НС)	кгм			
27	Минерални масла од чл.29	кгм			
28	Препарати од чл. 29	кгм			
29	Нафтен кокс	Gj			
	Вкупна акциза				

АКЦ - ДАММ

7. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА АКЦИЗНАТА ПРИЈАВА

Изјавувам по полна материјална и кривична одговорност дека податоците се точни и вистинити

Потписник Својство

име и презиме (со печатни букви)

Потпис и печат Датум на поднесување

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

- 1.1 Впишете го единствениот даночен број добиен од Управата за јавни приходи
- 1.2 Наведете го називот на правното лице и адресата на седиштето .
- 1.3 Наведете го датумот на поднесување на акцизната пријава. (Рокот за поднесување е најдоцна 30 дена од денот на зголемување на акцизата)
- 2 Во зависност од видот на минералното масло пополнете ги полињата од колоните 4, 5 и 6
- 4 Впишете ја вкупната количина* на минерално масло од пописот на залиха искажана во единица мерка од колона 3
- 5 Впишете ја разликата во акцизата искажана во денари
- 6 Впишете го износот на акциза за доплата искажан во денари како производ од количината на залиха и разлика во акцизата (6= 4x5)
- 7 Податоци за подносителот на акцизна пријава (име и презиме и својство на потписникот на акцизната пријава и датумот на поднесување и задолжително потпишете го барањето)

* Под вкупна количина се подразбира следната збирна количина:

на бензинските станици за малопродажба - количина за секој резервоар поединечно , вклучително и затечени количини во транспортните средства-цистерни,

во склад за трговија на големо - количина затечена во резервоарите, вклучително и затечени количини во транспортните средства-цистерни.